



Independent  
Living Centre  
of WA (Inc)



Центар за самостојно живеење на Западна Австралија

Центарот за самостојно живеење (Independent Living Centre) дава бесплатни и непристрасни информации и советодавни услуги за да ви помогне да го одберете најсоодветниот производ за вас

The Niche, Suite A, 11 Aberdare Road, NEDLANDS WA 6009 Телефон: 1300 885 886 Линија за информации: (08) 9381 0608

## Видови на рамки за одење

### Рамки за одење без тркала

Најпогодни се за лицата што имаат слаба контрола на одот или на рамнотежата, и на кои им е потребна рамка што е постабилна од рамката со тркала.

Пожелно е да има приспособлива височина и да може да се склопува.

Треба да биде многу лесна.

Потребни се упатства за соодветно користење.



### Рамки за одење со тркала


#### Рамки со две тркала, со блокирање на задните тркала и со лизгачи

Лесно може да ја користат лицата што:

- Немаат сила да креваат и носат стандардна рамка.
- Не се способни на соодветен начин да управуваат со стандардна рамка.

Најпогодни се за користење во затворен простор.

Лизгачите не се лизгаат добро по грубите надворешни површини.




## Рамки со три тркала

Погодни за лицата што имаат прилично добра контрола на одењето и кои може да ракуваат со рачна сопирачка.

Добра способност за управување во затворен простор и на отворено.

Мора да биде сосем отворена, инаку може да се преврти.

Може да се набави и дополнителна опрема, како што се багажници, торби и кошници за да може корисникот да носи работи во нив.



## Рамки со четири тркала

Погодни за оние што имаат прилично добра контрола над рамнотежата и одењето, а на кои им е потребна дополнителна поддршка за да минат поголеми растојанија или на кои им е потребно седиште за да се одморат. Важно е корисникот да биде способен да ја употреби сопирачката. Постојат разни видови. Одликите за кои треба да се размисли се следните:

*Видот на сопирачката:*

- Рачна сопирачка
- Сопирачка од типот „закочувач“.
- Сопирачка што лесно се употребува.

Тежина - некои рамки се тешки при кревањето

Механизам за склопување - дали лесно може да се крене и да се стави во автомобилски багажник?

Дршки што може да се дотераат по височина/потпори за долниот дел од рацете


Со/без седиште

Гуми: микроцелуларни, полна гума или гуми што се пумпаат со воздух

Кошници и багажници



**Може да се добијат брошури и за други теми**



### Каде да не најдете

The Niche  
Suite A, 11 Aberdare Road  
NEDLANDS WA 6009

Приемно одделение:  
(08) 9381 0600

Повици од внатрешноста:  
1300 885 886

Телефакс: (08) 9381 0611

Место на интернет: [www.ilc.com.au](http://www.ilc.com.au)

© Copyright - Independent Living Centre